

Службен весник

на Република Македонија

Број 30

9 март 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
473. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“- Скопје.....	2	477. Одлука за давање на согласност на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за период 2017-2019 година.....	3
474. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	2	478. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	3
475. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната.....	3	479. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Општа болница- Велес.....	4
476. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за период од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година.....	3	480. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавните игри во 2017 година за финансирање на програмските активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за борба против семејно насилство и Црвениот крст на Република Македонија.....	4
		481. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост....	5

Стр.	Стр.
482. Одлука за еднострано времено укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Казахстан.....	6
483. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	6
484. Одлука за одбивање на барање за проширување на концесија за детални геолошки истражувања.....	6
485. Правилник за поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програмата за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи.....	7
486. Исправка на Правилникот за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот...	54
487. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Грција	54
488. Решение за дополнување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија.....	54
489. Валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2016 година, за пензиите остварени во 2017 година.....	54
490. Висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2017 година.....	55
491. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2017 година.....	55
492. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	56
Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

473.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќеменаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје, бр. 02-83/3 од 31.1.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 31.1.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-126/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

474.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ бр.02-467/1 од 30.1.2017 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија - Скопје, на седницата, одржана на 30.1.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-361/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

475.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ХРАНАТА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошки критериуми за храната бр. 02-4182/3 од 27.12.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-171/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

476.

Врз основа на член 30 став 6 алинеја 4 од Законот за иновационата дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2016 ГОДИНА ДО 31.12.2016 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за период од 1.1.2016 година до 31.12.2016 година, бр. 01-73/1 од 12.1.2017 година, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата одржана на 12.1.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-178/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

477.

Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновационата дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и 190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за период 2017-2019 година, бр. 01-70/2 од 27.1.2017 година, донесена од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на 27.1.2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-180/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

478.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца – Битола да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува лиценца за собирање и/или транспортирање на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вредност, односно се дотраени, непотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расход по Предлог листа за расход на душеци од детски кревети бр.02-455/2 од 19.10.2016 година, бр.02-693/4 од 25.10.2016 година; Одлуката за измени и дополнување на постапка за расходување на основни средства (душеци од детски кревети), бр.02-455/6 од 24.11.2016 година; Одлуката за вонреден попис на основни средства (душеци од детски кревети), бр.02-787/5 од 7.12.2016 година; Извештајот од Пописната комисија за извршен вонреден попис во деловната 2016 година, бр. 02-455/7 од 7.12.2016 година и Одлуката за усвојување на Извештај од Пописната комисија за извршен вонреден попис во деловната 2016 година, бр.02-455/7 од 7.12.2016 година, бр.02-787/6 од 7.12.2016 година–донесени од Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца–Битола.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-231/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

479.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА- ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“–Скопје му престанува користењето на движната ствар:

	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Количина
1	Оперативен стол	MOS 1101 NE	Мизухо	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница- Велес.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“–Скопје склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница-Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-399/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

480.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12, 171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16) и член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕКА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2017 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО И ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ од 66.000.000 денари од приходите од игри на среќа и забавни игри за 2017 година.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се распоредуваат:

1. За финансирање на годишните програми на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, во износ од 55.000.000 денари, согласно Законот за инвалидски организации.

2. За активности на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност, предвидено со стандардни правила за изедначување на можностите за лицата со инвалидност, формирано согласно Резолуцијата 48/49 на ООН, во износ од 1.000.000 денари.

3. За изградба на инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и набавка на опрема за потребите на членовите на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, во износ од 500.000 денари.

4. За стандардизација на знаковниот јазик, обуки за толкувачи на знаковен јазик и програмски активности на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, во износ од 500.000 денари.

5. За набавка на тифлотехнички помагала и за програмските активности на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија, во износ од 500.000 денари.

6. За финансирање на годишните програми на РЦП-ЛИП „Порака“ за набавка на опрема за дневни центри и за потребите на членовите на сојузот, во износ од 500.000 денари.

7. За финансирање на програмските активности на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите во Македонија, во износ од 1.000.000 денари.

8. За финансирање на Годишната програма на Црвен крст на Република Македонија, во износ од 6.000.000 денари.

9. За финансирање на програмските активности на здруженијата за борба против семејното насилство, во износ од 1.000.000 денари.

Член 3

Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за труд и социјална политика, согласно месечен план за исплата на овие средства.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-426/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

481.

Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/92, 7/98, 24/03, 24/11 и 144/14), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94, 18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97, 68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00, 51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05, 112/05, 7/07, 19/08, 11/09, 8/10, 15/11, 12/12, 4/13, 183/13, 15/15 и 227/15) во член 4 зборовите „31 декември 2016 година“ се заменуваат со зборовите „31 декември 2017 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.

Бр. 44-482/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

482.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Член 1

Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Македонија за државјаните на Република Казахстан, до три месеци во тек на секој шестмесечен период, во период од 16 март 2017 година до 15 март 2018 година.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-549/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

483.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за вработување на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - патнички моторни возила, и тоа:

- марка Фолксваген Пасат, број на шасија WVWZZZ3CZ6P163262, сила на моторот 110, број на мотор BVY 020755, година на производство 2006, со регистарска ознака SK-3008-AM; и

- марка тмв Мерцедес Вито, број на шасија VSA63809413276549, сила на моторот 75 kw тип на мотор 611980, година на производство 2000, со регистарска ознака SK-8791-AI.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија склучува договор со министерот за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-567/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

484.

Врз основа на член 20 став (8) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Барањето за проширување на концесија за детални геолошки истражувања на металични минерални сировини на локалитетот „Саса“ општина Македонска Каменица и општина Крива Паланка поднесено од Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН МАДДЕНЦИЛИК ДОО Скопје бр.24-3580/1 од 25.5.2016 година, бидејќи:

- од Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор води е добиено негативно мислење бр.11-5334/7 од 26.9.2016 година, со образложение дека концесискиот простор ги опфаќа речните корита на река Гораница и Тораница, со што се нарушува крајбрежното земјиште на коритото и бреговите на

природниот водотек, се наоѓа во границите на предложеното подрачје за заштита на Црвена Река и предложено подрачје за заштита Осоговски Планини и концесиското поле се простира на површина на која се наоѓаат голем број на повремени површински водени текови и вода со помала штетност и

- од општина Крива Паланка е добиено негативно Мислење бр.29-2352/2 од 2.9.2016 година и дополнување на Известување бр.29-2352/3 од 7.10.2016 година, со образложение дека за наведениот локалитет Советот на општина Крива Паланка има усвоено студија за развој на спортско рекреативен туристички центар „Калин Камен“, има изработено проект за инфраструктура за изградба на жичара и ски-лифтови, а има донесено и Локална урбанистичка планска документација за локалитет Калин Камен м.в. „Царев врв“ на КП бр.1345 во КО Костур во општина Крива Паланка.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-691/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

485.

Врз основа на член 396 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16) министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за образование и наука, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА АВТОШКОЛИТЕ, НАСТАВНИОТ ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА, СТРУЧНИОТ КА- ДАР, ОПРЕМАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛА- ГААТ, КАКО И ЕВИДЕНЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи.

II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ, НАЧИН НА РАБОТА НА АВТОШКОЛИТЕ, СТРУЧНИОТ КАДАР И ОПРЕ- МАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ

Член 2

(1) Од страна на автошколата за оспособување на кандидатите за возачи се обезбедува:

1. просторија (училница) од најмалку 20 м2 деловен простор со видео надзор опремена за изведување на теоретска настава;

2. уреден простор за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата, деловен простор од најмалку девет м2;

3. наставни средства, помагала и информатичка опрема за спроведување на наставната програма и за водење на евиденции;

4. сообраќаен автодром (полигон);

5. возила за оспособување на кандидати за возачи и
6. стручен кадар.

(2) За електронското водење на евиденциите од страна на автошколата се користи информатичка опрема и софтверска веб апликација со заштита, која овозможува воспоставување и водење на единствена база на податоци за спроведување на обуката со кандидати за возачи.

(3) За водење на евиденциите од ставот (2) на овој член од страна на автошколата се применуваат соодветни технички и организациски мерки, согласно прописите за заштита на личните податоци.

1. Просторија (училница) опремена за изведување на теоретска настава

Член 3

(1) Просторијата за изведување на теоретската настава (во натамошниот текст: училницата) е опремена на начин што обезбедува услови за изведување на теоретска настава, непречено учење на кандидатот за возач и спроведување на пробниот тест.

(2) Училницата од ставот (1) на овој член располага со просторна површина од најмалку 1,5 м2 по кандидат за возач, односно најмалку пет м2 за предавачот по наставна програма за сообраќајните правила и прописи (теоретски дел).

(3) Училницата е опремена со видео надзор, една работна маса, една училишна табла и училишен прибор, техничко - информатичка опрема според нормативот за опремување на училишен кабинет за сообраќајно образование и воспитание со можност за истакнување на цртежи и прикажување на филмови и анимации, со соодветно греење, вентилација, осветлување и санитарен чвор.

(4) За обезбедување на видео надзорот од ставот (3) на овој член, училищата е опремена со камери кои согласно димензиите и карактеристиките на просторијата овозможуваат квалитетен видео запис од кој може да се препознае кандидатот за возач и предавачот, целокупниот процес на обука по наставниот план и програма од теоретски дел, со можност за архивирање и документирање на снимениот материјал од спроведеното оспособување на кандидат за возач.

(5) Снимениот материјал од ставот (4) на овој член се чува во просториите на автошколата согласно прописите од областа за заштита на личните податоци.

2. Простор за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата

Член 4

(1) Просторот за прием на кандидати за возачи и за работа на стручниот раководител на автошколата, е уреден и обезбедува услови за менаџирање со работата на автошколата.

(2) Просторот од ставот (1) на овој член е деловен простор и ги исполнува стандардите согласно прописите за општите мерки за безбедност и здравје при работа за работни и помошни простории и простори.

3. Наставни средства, помагала и информатичка опрема за спроведување на наставната програма

Член 5

За спроведување на наставната програма, од страна на автошколата се обезбедува:

1. шеми на сообраќајни знаци, ознаки на коловозот и знаци кои во сообраќајот ги дава униформиран полициски службеник;

2. шеми, цртежи, фотографии или други помагала за објаснување на правилата на сообраќајот (престигнување, првенство на минување, промена на правецот на движење, престројување, запирање и паркирање, сопиран пат при разни брзини и сл.), сообраќајни ситуации и елементи на патот, кои може да бидат и во електронска форма;

3. модели или шеми на уредите на моторните возила што се од значење за безбедноста на сообраќајот на патиштата (уреди за управување, уреди за сопирање, уреди за давање светлосни знаци и за осветлување на патот и на возилото и за означување на возилото, пресек на пневматик и сл.), кои може да бидат и во електронска форма;

4. комплет опрема на возилата од соодветната категорија;

5. пресек, модел на дизел мотор или цртеж (со пресек) на дизел мотор за моторни возила од „Ц1“, „Ц“, „Д1“ и „Д“ категории;

6. шеми, цртежи, фотографии, филмови, соодветна информатичка опрема (компјутери, проектор, уреди за видео презентација, телевизор, графоскоп или други технички уреди) за изведување на настава и

7. потребна стручна литература од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата (закони, правилници, учебници, прирачници, тест-вежби и списанија) за оспособување на кандидати за возачи и за стручно усовршување на возачи-инструктори.

4. Сообраќаен автодром (полигон)

Член 6

(1) За почетното оспособување на кандидати за возачи на моторно возило или трактор, од страна на автошколата се обезбедува сообраќаен автодром (полигон), кој се состои од една или повеќе површини кои претставуваат целина, обележани сообраќајни површини за изведување на дејствија со возило што се предвидени во програмата за почетно оспособување на кандидати за возачи при практично управување со моторно возило или трактор, како и за полагање на возачкиот испит, а не се јавни патишта.

(2) Сообраќајниот автодром (полигон) има соодветен сообраќаен приклучок на јавен пат, а на видно место е истакната табла со димензија од најмалку 160x100 см, на која е впишан бројот на одобрението за употреба и категориите за кои е издадено од страна на надлежното министерство, називот на правното или физичкото лице кое стопанисува со истиот, како и назив на субјектите кои го користат под закуп.

(3) Сообраќајно техничките елементи на сообраќајниот автодром (полигон) ги исполнуваат стандардите согласно техничките прописи за изградба на патиштата и се обележани и означени со вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација (сообраќајни знаци и ознаки на патот), согласно прописите за сообраќајните знаци, опрема и сигнализација на патот.

(4) Сообраќајно-техничките елементи на сообраќајните површини од ставот (3) на овој член се определени со Скица (Прилог број 1, 1.1, 1.2 и 1.3).

5. Возила за оспособување на кандидати за возачи

Член 7

Оспособувањето на кандидатите за возачи се врши со возила и тоа за:

1. „А1“ категорија со моторно возило од „А1“ категорија, мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 120 cm³, кој може да постигне брзина од најмалку 90 km/h;

2. „А2“ категорија со моторно возило од „А2“ категорија, мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 400 cm³ и моќност на моторот од најмалку 25 kW;

3. „А“ категорија со моторно возило од „А“ категорија, мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 600 cm³ и моќност на моторот од најмалку 40 kW;

4. „Б“ категорија со моторно возило од „Б“ категорија, кое може да има и автоматски менувач, возило на четири тркала што може да постигне брзина од најмалку 100 km/h;

5. „БЕ“ категорија со група возила „БЕ“ категорија, комбинација составена од возило од категорија Б и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1000 kg, што може да постигне брзина од најмалку 100 km/h, кое не спаѓа во Б категорија. Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка и висока најмалку колку што е широко и високо моторното возило, а затворената кутија може да биде помалку широка од моторното возило доколку можноста за гледање преку ретровизор е можна единствено со употреба на надворешни ретровизори на моторното возило, а приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса (маса на оптоварено возило);

6. „Ц1“ категорија со моторно возило од „Ц1“ категорија, возило со најголема дозволена маса од најмалку 4000 kg, должина од најмалку 5 m, што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремено со анти-блокирачки сопирачки. Товарниот дел се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка и висока најмалку колку и кабината;

7. „Ц1Е“ категорија со група возила од „Ц1Е“ категорија, комбинација составена од возило од категорија Ц1 и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1.250 kg, оваа комбинација е со должина од најмалку 8 m и може да постигне брзина од најмалку 80 km/h. Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка и висока најмалку колку и кабината, приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса (маса на оптоварено возило);

8. „Ц“ категорија со моторно возило од „Ц“ категорија, со најголема дозволена маса од најмалку 12 000 kg, должина од најмалку 8 m, ширина од најмалку 2,4 m, што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремено со анти-блокирачки сопирачки. Товарниот дел се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка и висока најмалку колку и кабината, возилото има најмалку 10 000 kg реална вкупна маса (маса на оптоварено возило);

9. „ЦЕ“ категорија со група возила од „ЦЕ“ категорија, комбинација од возило од Ц категорија и приколка со должина од најмалку 7,5 m, при што комбинаци-

јата има најголема дозволена маса од најмалку 20 000 kg, должина од најмалку 14 m и ширина од најмалку 2,4 m и може да постигнат брзина од најмалку 80 km/h. Товарниот дел се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која најмалку е широка и висока колку и кабината, комбинацијата има најмалку 15 000 kg реална вкупна маса (маса на оптоварено возило);

10. „Д1“ категорија со моторно возило од „Д1“ категорија, возило со најголема дозволена маса од најмалку 4000 kg, со должина од најмалку 5 m, може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремена со анти-блокирачки сопирачки;

11. „Д1Е“ категорија со група возила од „Д1Е“ категорија, комбинација составена од возило од категорија Д1 и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1250 kg и може да постигне брзина од најмалку 80 km/h. Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка најмалку два метри и висока два метри, приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса (маса на оптоварено возило);

12. „Д“ категорија со моторно возило од „Д“ категорија, возило со должина од најмалку 10 m и ширина од најмалку 2,4 m што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремено со анти-блокирачки сопирачки;

13. „ДЕ“ категорија со група возила од „ДЕ“ категорија, комбинација составена од возило од категорија „Д“ и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1250 kg, ширина од најмалку 2,4 m, може да постигне брзина од најмалку 80 km/h. Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка два метри и висока два метри, приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса (маса на оптоварено возило);

14. „Ф“ категорија со возило, трактор (со кабина) кој не е со гасеници и приклучно возило со носивост од најмалку 1.500 kg.

Член 8

(1) Возилата на автошколата за оспособување на кандидати за возачи и за полагање на возачкиот испит покрај задолжителната опрема согласно закон, се опремени и со:

1. внатрешно огледало за возилата од „Б“ категорија;

2. апарат за гаснење на пожар;

3. посебна ознака со натпис „Автошкола“ која ноќе и во услови на намалена видливост е осветлена. Ознаката е со димензии 75x15 cm. и има сопствен извор на светлина. Се поставува на највисокиот дел на возилата од сите категории, освен на возилата од категориите „А1“, „А2“ и „А“;

4. Сигурносен рефлектирачки елек во жолта боја со впишана латинична буква „L“ во бела боја со димензии 15x9x3 cm, на сина основа со димензии 25x25 cm. за возилата од категориите „A1“, „A2“ и „A“;

5. Камера со двострано снимање со сопствен извор на напојување, поставена во внатрешниот дел на возилото на предното ветробранско стакло, а за возилата од „A1“, „A2“ и „A“ категории и Ф национална категорија поставена во возилото управувано од возачот инструктор кој ја спроведува обуката, на начин кој овозможува препознавање на кандидатот за возач и возачот инструктор;

6. Уред за воспоставување аудио врска за возилата од категориите „A1“, „A2“ и „A“.

7. Посебна таблица со буквата „L“ за возилата со кои се врши практично оспособување на кандидатот за возач.

(2) Снимениот материјал од ставот (1) точка 5 на овој член се чува во просториите на автошколата, согласно прописите од областа за заштита на личните податоци.

Член 9

(1) Возилата за оспособување на кандидати од категориите „B“, „C1“ и „C“ се опремени со двојни ножни команди, технички исправни и регистрирани во Република Македонија.

(2) Возилата за оспособување на кандидати за возачи од останатите категории треба да се технички исправни и регистрирани.

(3) Возилата од категориите A1, A2, A, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и F кои се користат под закуп, може да бидат закупени само од една автошкола, на начин што едно исто возило не се користи за обука на две автошколи.

6. Стручен кадар

Член 10

Стручниот кадар во автошколата го сочинуваат: стручен раководител, најмалку еден предавач по наставна програма за сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и најмалку двајца возачи-инструктори од категоријата „B“ за спроведување на наставната програма за управување со возило (практичен дел).

III. НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА

Член 11

(1) Наставниот план и програма за обука на кандидатите за возачи на моторни возила, возачи на мотоцикли и за возачи на трактори се состои од сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и управување со возило (практичен дел), за што од страна на автошколата се издава потврда.

(2) Наставниот план и програма за обука на кандидатите за оспособување на кандидати за возачи за управување со мобилна машина, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор, мопед и лесни четирицикли, се состои само од теоретски дел.

1. Теоретски дел

Член 12

(1) Теоретскиот дел на програмата за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила се состои од изучување на сообраќајните правила и прописи.

(2) Теоретскиот дел на програмата за оспособување на кандидати за возачи на трактори, мобилни машини, мотокултиватори и велосипед со помошен мотор и мопед ги опфаќа само прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата што се однесуваат на правилата на сообраќајот на патиштата, сообраќајните знаци и нивното значење и знаците што ги даваат униформирани полициски службеници при вршење на контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата, како и опасностите и последиците кои настануваат поради неправилно преземање на дејствија во сообраќајот и основите на функционирањето на уредите на возилата на моторен погон значајни за безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Член 13

(1) За изведуваче на теоретскиот дел од програмата за оспособување на кандидати за возачи на возила на моторен погон (моторни возила, мотоцикли, трактори и мобилни машини) за следниве категории и национални категории на возила се предвидуваат:

- за „AM“ категорија - 12 наставни часа;
- за „A1“ категорија - 16 наставни часа;
- за „A2“ категорија - 16 наставни часа;
- за „A“ категорија - 16 наставни часа;
- за „B“ категорија - 20 наставни часа;
- за „BE“ категорија - четири наставни часа;
- за „C1“ категорија - десет наставни часа;
- за „C1E“ категорија - четири наставни часа;
- за „C“ категорија - десет наставни часа;
- за „CE“ категорија - четири наставни часа;
- за „D1“ категорија - десет наставни часа;
- за „D1E“ категорија - четири наставни часа;
- за „D“ категорија - десет наставни часа;
- за „DE“ категорија - четири наставни часа;
- за „F“ национална категорија -12 наставни часа;
- за „G“ национална категорија -12 наставни часа.

(2) На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од „A1“, „A2“ и „A“ за оспособување за „B“ категорија се предвидуваат четири наставни часа.

(3) На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категорија „АМ“ и националните категории „Ф“ и „Г“ за оспособување за „Б“ категорија се предвидуваат осум наставни часа.

(4) На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од „Б“ категорија, за оспособување за категориите „А1“, „А2“ и „А“ се предвидуваат четири наставни часа.

(5) На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категориите „Ц1“, „Д1“, „Ц1Е“, „Д1Е“ категории, за оспособување за „Ц“, „Д“, „ЦЕ“ и „ДЕ“ категории се предвидуваат четири наставни часа.

Член 14

Наставниот час од теоретскиот дел на програмата трае 45 минути и во еден ден кандидатот за возач може да реализира најмногу четири наставни часа.

Член 15

(1) Пробниот тест за проверка на знаењата содржи прашања кои се вреднуваат со бодови во зависност од содржината на прашањето.

(2) Кандидатот за возач го поседува потребното знаење ако во одговорот на пробниот тест постигне најмалку 85% од вкупниот број бодови.

(3) Содржината на тестот од ставот (1) на овој член не може да биде идентична со содржината на тестот за полагање на возачки испит.

2. Практичен дел

Член 16

Практичниот дел на програмата за оспособување на кандидатите за возачи на моторни возила, мотоцикли и трактори се однесува на изведување на дејствија со моторно возило, мотоцикл или трактор што се од значење за успешно и безбедно управување во согласност со сообраќајните правила и прописи, условите на патот и во сообраќајот, како и за совладување на техниката и вештината за управување со возилото.

Член 17

Наставниот час за практично оспособување трае 45 минути и во текот на еден ден кандидатот може да се оспособува најмногу два наставни часа.

Член 18

(1) Изведувањето на наставата од практичниот дел на програмата за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила, мотоцикли и за возачи на трактори се врши со почетно оспособување на сообраќаен автодром (полигон), а потоа оспособувањето продолжува на јавен пат надвор од населено место и на јавен пат во населено место, во денски и ноќни услови.

(2) Вкупниот број на наставни часови за практично оспособување на кандидати за возачи, изнесува:

- за „А1“ категорија - 16 наставни часа;
- за „А2“ категорија - 16 наставни часа;
- за „А“ категорија - 16 наставни часа;
- за „Б“ категорија - 36 наставни часа;
- за „БЕ“ категорија - осум наставни часа;
- за „Ц1“ категорија - 20 наставни часа;
- за „Ц1Е“ категорија - осум наставни часа;
- за „Ц“ категорија - 20 наставни часа;
- за „ЦЕ“ категорија - осум наставни часа;
- за „Д1“ категорија - 16 наставни часа;
- за „Д1Е“ категорија - осум наставни часа;
- за „Д“ категорија - 16 наставни часа;
- за „ДЕ“ категорија - осум наставни часа и
- за „Ф“ национална категорија - 12 наставни часа.

(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, бројот на наставните часови на возачот на кого му е издадена возачка дозвола за следниве категории, изнесува:

- „Ц1“ категорија и се оспособува за „Ц“ категорија - четири наставни часа;
- „Ц1Е“ категорија и се оспособува за „ЦЕ“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1Е“ категорија и се оспособува за „ДЕ“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1“ категорија и се оспособува за „Д“ категорија - четири наставни часа;
- „Ф“ национална категорија и се оспособува за „Б“ категорија - 24 наставни часа.

Член 19

(1) Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) изнесува за:

- „А1“ категорија - четири наставни часа;
- „А2“ категорија - четири наставни часа;
- „А“ категорија - четири наставни часа;
- „Б“ категорија - шест наставни часа;
- „Ц1“ категорија - четири наставни часа;
- „Ц“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1“ категорија - четири наставни часа;
- „Д“ категорија - четири наставни часа;
- „Ф“ национална категорија - два наставни часа.

(2) Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) за „Б“ категорија доколку кандидатот поседува „Ф“ национална категорија изнесува четири наставни часа.

Член 20

(1) Бројот на наставните часови од практичниот дел од програмата за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во населено место, дење, за следниве категории и национални категории, изнесува:

- „А1“ категорија - десет наставни часа;
- „А2“ категорија - десет наставни часа;

- „А“ категорија - десет наставни часа;
- „Б“ категорија - 28 наставни часа;
- „БЕ“ категорија - шест наставни часа;
- „Ц1“ категорија - 14 наставни часа;
- „Ц1Е“ категорија - шест наставни часа;
- „Ц“ категорија - 14 наставни часа;
- „ЦЕ“ категорија - шест наставни часа;
- „Д1“ категорија - десет наставни часа;
- „Д1Е“ категорија - шест наставни часа;
- „Д“ категорија - десет наставни часа;
- „ДЕ“ категорија - шест наставни часа и
- „Ф“ национална категорија - осум наставни часа.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, бројот на наставните часови на возачот на кого му е издадена возачка дозвола за следниве категории и националната „Ф“ категорија, изнесува:

- „Ц1“ категорија и се оспособува за „Ц“ категорија - четири наставни часа;
- „Ц1Е“ категорија и се оспособува за „ЦЕ“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1“ категорија и се оспособува за „Д“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1Е“ категорија и се оспособува за „ДЕ“ категорија - четири наставни часа и
- „Ф“ национална категорија и се оспособува за „Б“ категорија - 20 наставни часа.

Член 21

Бројот на наставните часови од практичниот дел од програмата за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во населено место, ноќе, за сите категории изнесува два наставни часа.

Член 22

Наставниот план и програма за оспособување на кандидати за возачи на мотоцикли, за оспособување на кандидати за возачи на моторни возила од сите категории и за оспособување на кандидати за возачи на трактор и за возачи на мобилни машини, мотокултиватор и велосипед со помошен мотор и мопед се дадени во Прилог број 2 и Прилог број 2.1.

IV. ЕВИДЕНЦИИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ

Член 23

За оспособување на кандидатите за возачи во автошколата во рачна и електронска форма се водат следните евиденции:

1. Матична книга за евидентирање на кандидати за оспособување на возачи во кои се запишува: реден број, лично име и име на еден од родителите и пре-

зиме, датум и место на раѓање, живеалиште односно престојувалиште, адреса на станот, категорија за која се оспособува, број, место и датум на издавање на уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило, делот од програмата за кој се врши оспособувањето (теоретски и практичен), број и датум на потврда за спроведена обука по теоретски дел, број на одржани наставни часови, време за кое кандидатот е оспособен, број и датум на издадена потврда за извршена проверка од познавање на правилата на сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци (пробен тест), датум на издадена потврда за оспособување, податоци за успехот на кандидатот на возачкиот испит, име и презиме на инструкторот што го оспособува и забелешка (Прилог број 3 (1/2 и 2/2);

2. Евиденција за дополнително оспособување на кандидати за возачи од практичен дел во кој се запишува: реден број, лично име, име на еден од родителите и презиме, датум и место на раѓање, живеалиште, односно престојувалиште, адреса на станот, категорија за која се оспособува, делот од програмата за која се врши оспособувањето, број на одржани наставни часови, време за кое се одржани часовите, име и презиме на инструкторот и забелешка (Прилог број 3.1);

3. Евиденција за извршена проверка на знаењето на кандидатот за возач од областа на познавање на правилата во сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци, во кој се запишува: реден број, лично име, име на еден од родителите и презиме, датум и место на раѓање, живеалиште односно престојувалиште, категорија за која се оспособува („А1“ категорија, „А2“, А категорија, „Б“ категорија и „Ф“ национална категорија), датум на извршена проверка, број на пробниот тест, по кој пат полага кандидатот, успех на кандидатот и име и презиме на предавачот кој ја извршил проверката и забелешка (Прилог број 3.5);

Член 24

(1) За оспособување на кандидатите за возачи во автошколата во рачна форма се водат и:

1. Дневник за евидентирање на изведениот теоретски дел на програмата за оспособување на кандидатите за возачи во кој се запишува: број под кој кандидатот е запишан во матичната книга, датум и час на одржаната настава, категорија за која се оспособува, наставен предмет што се предава и наставната единица, име и презиме и потпис на предавачот и име и презиме на кандидатите што ја посетувале наставата со своерачен потпис и забелешка (Прилог број 3.2);

2. Картон за евидентирање за оспособување на кандидатите за возачи од практичниот дел на програмата за оспособување на кандидатите за возачи во кој се запишува: називот на автошколата, име и презиме на

кандидатот датум и место на раѓање, адреса на живеалиште/престојувалиште, контакт телефон, број на лекарско уверение, име и презиме на инструкторот, бројот под кој кандидатот е запишан во матичната книга, категорија за која се оспособува, тип, марката и регистарскиот број на возилото и сопственост, податоци за траењето на оспособувањето на кандидатот (датум, опис на работата, време на оспособување), број на наставен час, потпис на кандидатот, потпис на инструкторот, со опис на работата и своерачен потпис на возачот инструктор и кандидатот за возач како и мислење на возачот инструктор за подготовеноста на кандидатот за возач со забелешка: е подготвен, не е подготвен и потребно е дополнително оспособување од одредена наставна содржина, место и датум, потпис на стручниот раководител и место за печат (Прилог број 3.3);

3. Картон за евидентирање за дополнително оспособување на кандидати за возачи од практичен дел кој ги содржи податоците од став (1) точка 2 на овој член (Прилог број 3.4);

4. Дневник за евиденција за работа на возачите инструктори со евиденција за посебните таблици за означување на возилото за оспособување на кандидати за возачи, во која се запишува: реден број, датум и време на оспособување, име и презиме на кандидатот за возач и број под кој е запишан во матичната книга со категорија за која се оспособува, број на „L“ табличките, датум и време на задолжување и враќање на табличките во автошколата, име и презиме на одговорно лице во автошколата кое ги издава и потпис, име и презиме на возачот инструктор кој е задолжен со истите таблички и потпис (според евиденцијата на надлежното министерство) и забелешка (Прилог број 3.6).

(2) Во случаите кога практичниот дел од наставата се изведува во попладневните часови или обуката се врши во ноќни услови и во случај на отсуство на стручниот раководител, возачот-инструктор сам ги задолжува и раздолжува таблиците во автошколата, по претходно одобрување од стручниот раководител и евидентирање на потребните податоци во евиденцијата од став (1) точка 4 на овој член.

Член 25

(1) Во периодот на времетраење на забраната за вршење за оспособување на кандидати за возачи како и по престанокот на работа на автошколата, евиденцијата од член 23 став (1) точка 1 од овој правилник се предава во Министерството за внатрешни работи за што се издава потврда.

(2) Евиденцијата од ставот (1) точка 1 на овој член, се чува како документ од трајна вредност, во писмена и електронска форма, согласно прописите за канцелариско и архивско работење.

(3) Во периодот на времетраење на забраната за вршење за оспособување на кандидати за возачи, како и по престанокот на работата на автошколата, посебните таблици за означување на возилото за оспособување на кандидати за возачи од член 8 став (1) точка 7 од овој правилник се предаваат во Министерството за внатрешни работи, за што се издава потврда.

Член 26

Прилозите број 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6, се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27

(1) Одредбите од членовите 7 став (1) точки 1, 2 и 3, 18 став (2) алинеја 2, 19 став (1) алинеја 2 и 20 став (1) алинеја 2 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 8 април 2017 година.

(2) Одредбите од членот 7 став (1) точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 1 април 2017 година.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/13), освен одредбите од членот 7 став (1) точки 1 и 2 кои ќе престанат да важат со отпочнување на примената на членот 7 став (1) точки 1, 2 и 3 од овој правилник, а одредбите од членот 11 став (3) и членот 13 став (2) ќе престанат да важат од 1 април 2017 година.

Член 29

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр.13.1.1-9535/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р **Агим Нухиу**, с.р.

Бр. 20-2454/1
22 февруари 2017 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
м-р **Пиштар Лутфиу**, с.р.

Прилог бр.1
СКИЦА НА СООБРАЌАЛНО ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА СООБРАЌАЕН АВТОДРОМ(ПОЛИГОН) ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА
КАНДИДАТ ЗА ВОЗАЧ И ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ОД А1, А, Б, Ц, Д И Д КАТЕГОРИИ И
НАЦИОНАЛНА Ф КАТЕГОРИЈА



1. Хоризонталните ознаки (линии) на сообраќајно техничките елементи на автодромот се обележуваат со бела боја со ширина од 10 см.
2. Должината на непрекинатите линии и растојанието меѓу нив изнесува 1 метар.
3. Бројот со кој се означува просторот за паркирање е со димензии 40 x 20 x 6 см.
4. Кругот што го означува местото на поставување на конусот е со дијаметар од 10 см.
5. Конусот за вежбата слалом возење е во црвено-бела боја.
6. Под „маневра“ се подразбира движење со возило од една до друга положба напред или наназад.
7. Вежбите од „А1“, „А2“ и „А“ категорија и не се преклопуваат со вежбите од останатите категории.
8. Вежбата бр.3 прикажана во Прилог 1-Возење во сообраќајна лента напред и назад за категории „Ц1“, „Ц“, „Д1“ и „Д“ и „Ф“ национална категорија, може да се преклопи со истата вежба за „Б“ категорија и се разликува по надолжната надворешна линија обележана со жолта боја на растојание од 1 метар.
9. Вежбата број 8 прикажана во Прилог 1-Косо паркирање наназад за „Ц1“ и „Ц“ категорија, „Ф“ национална категорија, може да се преклопи со вежбата број 9- Косо паркирање напред за „Д1“ и „Д“ категорија и се разликува по надолжната надворешна линија обележана со жолта боја на растојание од 25 см.


Прилог бр. 1.1

НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „A1“, „A2“ И „A“ КАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 1 од Прилог 1



Тргување од место, движење напред по обележана права линија во должина од 30 метри и ширина од 25 сантиметри со промена од прв во втор степен на пренос, излегување од линијата и враќање во истата со слободно вртење во втор степен на пренос со застанување во обележан простор од еден метар со предното тркало пред стоп линијата.

Кандидатот стапнува со ногата на патот, го поставува степенот на пренос во неутрална положба, слегува од моторот и го истуркува напред од просторот на вежбата.



Вежба 2 - Точка 2 од Прилог 1

Слалом движење помеѓу осум конуси во обележана лента со ширина од два метри и должина од 30 метри.



Прилог бр. 1.2

НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ
ИСПИТ ЗА „Б“ КАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 3 од Прилог број 1

I. За вежба со рачен менувач:


А. Тргнување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна лента со ширина од 2,5 метри и должина од 36 метри, промена од прв во втор степен на пренос и застанување пред обележаната линија за запирање - стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање (позиција 3).

За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента со движење напред.

II. За вежба со автоматски менувач:

Б. Тргнување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна лента со ширина од 2,5 метри и должина од 36 метри, промена на преносот со автоматски менувач??? И застанување пред обележаната линија за запирање - стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање (позиција 3).


За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента со движење напред.



Вежба 2 - Точка 4 од Прилог број 1

Полукружно свртување во определен простор со ширина од шест метри со три маневри за возила со должина до четири метри.

Полукружно свртување во определен простор со ширина од седум метри со три маневри за возила со должина поголема од четири метри.




Вежба 3 - Точка 5 од Прилог број 1

Право паркирање покрај работ на коловозот со движење наназад во простор со димензии:


-шест метри должина и два метри ширина за возила со должина до четири метри и

-седум метри должина и два метри ширина за возила со должина поголема од четири метри.



Вежба 4 - Точка 6 од Прилог број 1

Запирање и тргнување од пред обележана стоп линија на нагорнина со надолжен наклон од 15% со помошна - рачна сопирачка.




Прилог бр. 1.3

НАЧИН НА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ ЗА „Ц1“, „Ц“, „Д1“, „Д“ КАТЕГОРИИ И „Ф“ НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Вежба 1 - Точка 3 од Прилог број 1


Тргување од место (позиција 1), движење напред во сообраќајна лента со ширина од 3,5 метри и должина од 36 метри, промена од втор во трет степен на пренос и застанување пред обележаната линија за запирање - стоп линија (позиција 2). Движење наназад по истата сообраќајна лента и застанување пред обележаната линија за запирање (позиција 3).

За излегување од вежбата се користи истата сообраќајна лента со движење напред.



Вежба 2 - Точка 7 од Прилог број 1

Полукружно свртување со користење на страничен (бочен) пат со ширина од пет метри со најмногу четири маневри.




Вежба 3 - Точка 8 од Прилог број 1

Косо паркирање под агол од 45 (степени) со движење наназад во определен простор со ширина од 3,75 метри за „Д1“, „Д“ категории и „Ф“ национална категорија.


Вежба 3 - Точка 9 од Прилог број 1

Косо паркирање со движење напред во определен простор со ширина од четири метри за „Д1“, и „Д“ категорија, излегување наназад со вклучување во сообраќајна лента и движење напред.



Вежба 4 - Точка 6 од Прилог број 1

Запирање и тргнување од пред обележана стоп линија на нагорнина со надолжен наклон од 15% со помошна - рачна сопирачка.



Прилог бр. 2

НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД „А1“, „А2“, „А“, „Б“, „БЕ“, „Ц1“, „Ц1Е“, „Ц“, „ЦЕ“, „Д1“, „Д1Е“, „Д“, и „ДЕ“ КАТЕГОРИИ**I ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ**

За оспособување на кандидати за возачи на моторни возила од „А1“, „А2“, „А“ и „Б“ категории

ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА И БЕЗБЕДНО ОДНЕСУВАЊЕ ВО СООБРАЌАЈОТ**А) ОПШТИ ПРАШАЊА - еден наставен час**

1. Прописи за безбедноста на сообраќајот на патиштата и
2. Значењето на одделни изрази што се употребуваат во прописите од областа на патниот сообраќај

Б) СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ И ЗНАЦИ ШТО ГИ ДАВААТ УНИФОРМИРАНИ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ – два наставни часа

1. Поим, улога и значење на сообраќајните знаци за безбедно и уредно одвивање на сообраќајот на патиштата
2. Поделба на сообраќајните знаци (вид, форма, боја, значење и поставување)
3. Знаци за опасност (форма, боја и значење)
4. Знаци за изречни наредби (група, форма, боја и значење)
5. Знаци за известување (форма, боја и значење)
6. Дополнителни табли
7. Светлосни сообраќајни знаци и светлосни ознаки
8. Ознаки на коловозот (видови и значење)
9. Обележување на премин на пат преку железничка пруга
10. Знаци што ги даваат униформирани полициски службеници при вршење контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата (видот, начинот на давање и нивното значење)
11. Знаци што ги даваат возилата со право на првенство на минување и возила под придружба

В) ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ- 11 наставни часа

1. Општи одредби за поведението на учесниците во сообраќајот на патиштата
2. Дејствија со возилото во сообраќајот
 - Утврдување на услови за изведување дејствија со возило во сообраќајот
 - Вклучување со возило во сообраќај и
 - Промена на начин и правец на движење со возило
3. Движење со возило по пат
 - Страна на движење
 - Движење на возило на пат со повеќе сообраќајни ленти
 - Свртување надесно или налево
 - Полукружно свртување и
 - Движење наназад

4. Брзина на движење

- Проценка на сообраќајните услови на патот и прилагодување на брзината на движење со возилото и
- Ограничување на брзина на движење со возило

5. Свртување**6. Првенство на минување**

- При свртување на лево
- Во однос на возила што се движат по шини
- На пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување
- При пресекување на велосипедска патека или велосипедска лента и
- На крстосница

7. Сообраќај на крстосница

- Поим и поделба на крстосниците
- Прилагодување на брзина на движење со возило
- Навремено престојување заради свртување налево или надесно и
- Постапување според светлосни сообраќајни знаци и знаци што ги даваат униформирани полициски службеници во сообраќајот

8. Разминување**9. Наизменично пропуштање на возила****10. Престигнување и обиколување**

- Општи правила за престигнување и обиколување и
- Начин на изведување на престигнување и обиколување со возила, пречки и други објекти на патот

11. Употреба на звучни и светлосни знаци за предупредување**12. Запирање и паркирање**

- Начин и услови за запирање и паркирање
- Забрана за запирање и паркирање и
- Паркирање на паркиралиште

13. Влечење на возило**14. Употреба на светла во сообраќајот**

- Употреба на светла ноќе
- Употреба на светла дење и во услови на намалена видливост и
- Адаптирање на видот при нееднаква или нагла промена на осветленост на патот

15. Растојание помеѓу возилата**16. Сообраќај на трамваи и други возила на шини****17. Сообраќај на велосипеди, трицикли и четирицикли, велосипед со помошен мотор и mopеди, мобилни машини, мотокултиватори и запрежни возила****18. Движење на добиток по патот****19. Движење на пешаци по патот**

- Правила за движење на пешаците
- Односот на возачите спрема пешаците и
- Пресекување на колона пешаци

20. Сообраќај на премин на пат преку железничка пруга**21. Сообраќај на автопат и пат резервиран за сообраќај на моторни возила**

- Вклучување, начин на движење и исклучување и
- Критериуми за движење на определени категории возила, ограничување на брзина на движење со возило, начин на запирање и полукружно свртување

22. Сообраќај во тунел
23. Сообраќај на возила под придружба, возила со право на првенство на минување и односот на возачите спрема нив
24. Товар на возилото
 - Сместување и означување на товар
25. Превоз на товар со возило
26. Превоз на лица со возило
27. Превоз на лица во приклучно возило и со возило што го влече трактор и мотокултиватор
28. Спортски и други приредби на пат
29. Управување со возило ноќе и под неповолни временски услови (висока и ниска температура, намалена видливост, во услови на дожд, снег, голомразица, ветар, магла, свлечишта, одрони на камења и сл.)

Г) ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ КОИ НАСТАНУВААТ ПОРАДИ НЕПРОПИСНО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДЕЈСТВИЈА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА - еден наставен час

1. Неприлагодена брзина на движење со возилото спрема особините и состојбата на патот, видливоста, атмосферските прилики, состојбата на возилото и товарот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
2. Погрешна проценка на брзината на движењето и оддалеченоста на возилата што се движат од спротивна или во иста насока пред или зад возилото
3. Движење со возило со недозволена брзина во населено место и надвор од населено место и нагло зголемување и намалување на брзината на движење со возилото
4. Непочитување на прописите за страна на движење со возилото
5. Непочитување на правилата за првенство на минување на крстосница или погрешна проценка на сообраќајната ситуација за примена на правилата за првенство на минување на крстосница
6. Престигнување и обиколување на пат каде што нема доволен простор за безбедно и уредно престигнување и обиколување (колона на возила, работи на патот и сл.)
7. Престигнување на возило кое се доближува на пешачки премин или застанало пред пешачки премин заради пропуштање на пешаци
8. Запирање и паркирање со возило на коловоз во кривина и во близина на преслап каде прегледноста е недоволна или запирање на коловоз ноќе и без соодветно обележување и обезбедување
9. Непочитување на сообраќајни знаци
10. Непрописно влечење на возило
11. Непрописна употреба на светла

Д) НЕГАТИВНО ВЛИЈАНИЕ НА НЕКОИ ФАКТОРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА - еден наставен час

1. Здравствена состојба за управување со моторно возило (акутни и хронични заболувања што имаат влијание врз способноста на возачот)
2. Нарушени психофизички особини од значење за способноста на возачот за управување со возило (вид, слух, рефлекс, рамнотежа, сетилна перцепција, мислење, вештина, емоција, реакција и сл.)

3. Алкохолот и безбедоста на сообраќајот (степен на пијанство и нивно негативно влијание врз психофизичките особини, функциите и однесувањето на возачот)
4. Заморот и безбедноста на сообраќајот (видови и знаци на замор, одмор, должина на траење и начин на користење на одмор)
5. Негативно влијание на лековите и дрогата врз безбедноста на сообраќајот (штетни влијанија на определени лекови и дрогата врз психофизичките особини на возачот)

Г) ВОЗАЧИ НА ВОЗИЛА НА МОТОРЕН ПОГОН – еден наставен час

1. Услови за управување со моторно возило (правни, здравствени и психофизички)
2. Оспособување на кандидати за возачи на моторни возила
3. Стекнување право за управување со моторно возило
4. Возачка дозвола
5. Категорија на моторни возила за кои се издава возачка дозвола
 - Важност и продолжување на важност на возачка дозвола
 - Издавање на нова возачка дозвола наместо загубена или дотраена
 - Одземање на возачка дозвола
 - Меѓународна возачка дозвола и
 - Превод и замена на странска возачка дозвола
6. Пробно возење и возила со пробни таблаци
7. Одговорност на возачите
 - Кривична
 - Прекршочна и
 - Материјална

Е) УРЕДИ И ОПРЕМА НА МОТОРНО ВОЗИЛО ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА – еден наставен час

1. Значење на техничката исправност на возилото од аспект на безбедноста на сообраќајот на патиштата
2. Обврски и услови за регистрација на возилата на моторен погон
3. Технички преглед на моторни и приклучни возила
4. Исклучување на возило од сообраќај
5. Отстранување на пат на дефектно и оштетено возило
6. Опрема на мотоцикл (заштитен шлем, ракавици, мотоцикличко одело, обувки и рефлектирачки елек)
7. Уреди за управување со возилото (улога, видови, функционирање, пропишани услови за исправност)
8. Уреди за сопирање (улога, видови, функционирање, пропишани услови за исправност)
9. Уреди за осветлување на патот и давање на светлосни знаци (улога, други пропишани услови)
10. Уреди за нормална видливост (улога, видови и други пропишани услови)
11. Уреди за спојување на влечно и приклучно возило (улога, и други пропишани услови)
12. Пневматици за возило (видови и пропишани услови)
13. Сигурносни појаси (улога, значење и начин на користење) и
14. Опрема за патнички возила

Ж) ХУМАНИ ОДНОСИ И ЕТИКА НА СООБРАЌАЈОТ, СОЛИДАРНОСТ СПРЕМА ДРУГИТЕ УЧЕСНИЦИ ВО СООБРАЌАЈОТ – еден наставен час

1. Општествени норми (правни, традиционални, морални и обичајни) кои ја чинат етиката на сообраќајот
2. Етичко и морално поведение, однесување и солидарност во сообраќајот на патиштата кон:
 - Други учесници
 - Сообраќајни средства
 - Патот и објекти на патот
 - Сообраќајните знаци и службените лица кои вршат контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата и
 - Посебен однос кон немоќни лица, деца, стари и изнемоштени лица, лица со посебни потреби, слепи лица и др.

З) ДОЛЖНОСТИ ВО СЛУЧАЈ НА СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА И ПОСЕБНИ МЕРКИ НА БЕЗБЕДНОСТ – еден наставен час

1. За учесникот во сообраќајна незгода
2. За возачи и лица кои се затекнати или наишле на место на сообраќајната незгода
3. Надлежност за вршење на контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата и
4. Посебни овластувања на службените лица при контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата

С) ЗАКЛУЧОЦИ, УТВРДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАТА И ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО ПРЕКУ ТЕСТИРАЊЕ - еден наставен час

Кандидатите за возачи на моторни возила од „А1“, „А2“ и „А“ категории кои не поседуваат возачка дозвола од „Б“ категорија не се оспособуваат по наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје В, точка 3 алинеја 5, точка 12,13, 24 и 25;
- Поглавје Г, точка 8 и 10;
- Поглавје Е, точка 10, 11,13 и 14.

Кандидатите за возачи на моторни возила од „А1“, „А2“ и „А“ категории кои поседуваат возачка дозвола од „Б“ категорија, се оспособуваат по следните наставни содржини:

- Опрема за возачот и лицето кое се превезува на мотоцикл
- Начин на управување со мотоцикл (став и положба на телото, движење во сообраќајна лента)
- Превоз на лица со мотоцикл и
- Опасности кои настануваат за време на управување и запирање со мотоцикл – губење на стабилност поради вдлабнатини, издадености и други елементи на патот, влажен и лизгав коловоз, калдрма, песок и друг растресит материјал, кривини и сл.)

За оспособување на кандидати за возачи на моторни возила од „А1“, „А2“, „А“, „Б“, „БЕ“, „Ц1“, „Ц1Е“, „Ц“, „ЦЕ“, „Д1“, „Д1Е“, „Д“ и „ДЕ“ категории

1. Димензии, дозволени габарити, осовински притисоци и вкупна маса на товарните моторни возила, автобуси и приклучни возила
2. Специфики при превозот на товар со моторни и приклучни возила
 - Сместување и прицврстување на товарот
 - Означување на товарот што го преминува габаритот на возилото
 - Ограничување на брзина на движење со возило и
 - Потребна документација за превоз на товарот
3. Превоз на лица со товарни моторни возила
 - Превоз на лица во просторот определен за сместување на товар
 - Групен превоз на лица со одобрение и без одобрение
 - Оптоварување на возилото и право на управување со возило и
 - Брзина на движење со возило
4. Екипаж, време на управување со возило, прекини на управување со возило и период за одмор на возачот
 - Дневно и неделно време на управување со возило
 - Прекин на управување со возило, дневен и неделен одмор на возачот
 - Начин на работа на посадата-скипажот на возилото и
 - Евиденции за спроведеното работно време, одмор и прекини на возењето (тахограф и мемориска картичка).
5. Превоз на опасни материи со моторни и приклучни возила
 - Класификација на опасните материи
 - Услови за вршење на превоз на опасни материи
 - Опрема на возилата и потребна опрема за возачите
 - Означување на возилата
 - Должности и одговорност на лицата вклучени при превозот и
 - Брзина на движење со возило
6. Пробно возење
7. Вонреден превоз
8. Уреди и опрема пропишани за товарни моторни возила, автобуси и приклучни возила
9. Улога и функционирање на ретардерот, тахографот, уред за спојување на влечно и приклучно возило
10. Проверка на техничката исправност на возилото и отстранување на евентуалната неисправност
 - Пред секоја употреба и
 - Подготвување на возилото за редовен и превентивен технички преглед
11. Мерки на претпазливост што мора да се превземат при отстранување и замена на гума
12. Превоз на лица со автобус
 - Услови за вршење на превоз во патниот сообраќај
 - Превоз на патници во внатрешен и меѓународен патен сообраќај (линиски, слободен и превоз на патници за сопствени потреби) и
 - Фактори кои влијаат на безбедноста при превоз на патници

13. Превоз на ученици и групи деца

- Услови кои треба да ги исполнат возилата (ABS, сигурносни појаси, ГПП апарати, помошни врати, отвори на покривот и др.) и
- Означување на возилата при превозот на деца со посебен знак за превоз на деца

Кандидатите за возачи на моторни возила од „Ц1“ и „Ц“ категорија и се оспособуваат по содржините од точка 1 до точка 11 од ова поглавје

Кандидатите за возачи на моторни возила од „Д1“ и „Д“ категории се оспособуваат по содржините од точка 1 до точка 13 од ова поглавје

Кандидатите за возачи на моторни возила од „БЕ“, „Ц1Е“, „ЦЕ“, „Д1Е“ и „ДЕ“ категории се оспособуваат по дел од содржините од точките 8, 9, 10 и 11 од ова поглавје што се однесуваат на група возила.

Бројот на наставните часови од теоретскиот дел за оспособување на кандидатите за возачи е даден во табеларен приказ и е составен дел на програмата (прилог.2.1)

II. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

За оспособување на кандидати за возачи од „А1“, „А2“ и „А“ категории -16 наставни часа

А) ПОЧЕТНО ОСПОСОБУВАЊЕ

1. Запознавање со возилото со посебен акцент на неговите основни карактеристики, контролно-сигналните уреди на инструмент таблата и подесување на возачките огледала
2. Завземање на седечка положба на седиштето на возилото, запознавање со техниката и начинот на држење на телото за одржување на стабилност и правец при движење со возилото
4. Менување на степени на пренос во место без работа на моторот
5. Стартување на моторот на возилото, тргнување од место, промена од I во II степен на пренос со одржување на правец на движење на кратка определена должина и запирање со возилото
6. Одржување на правец на движење при менување на степен на пренос од помал во поголем и обратно
7. Движење по импровизирани крстосници, свртување налево и надесно на патишта со и без хоризонтална и вертикална сигнализација (се спроведува во рамките на условите што ги дава сообраќајниот автодром (полигон) каде се врши почетното оспособување)
8. Возење по импровизирани кривини налево и надесно по пат на определена должина со движење на возилото во II степен на пренос
9. Возење право по обележана права линија на одредена должина со промена од I во II степен на пренос и изведување на полукружно свртување во движење
10. Тргување од место со возило запрено на пат со поголем наклон и запирање
11. Тргување од место, движење со возилото во I степен на пренос со наизменична промена на насоката лево и десно на определена должина (слалом возење)

**Б) ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПАТ НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО И НА
ЈАВЕН ПАТ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО**

1. Возење по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, движење во сообраќајна лента, промена од помал во поголем степен на пренос и обратно со одржување на правец на движење со возилото, промена на правецот на движењето (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)
2. Возење по пат со поредок сообраќај, промена на брзина од најмал до најголем степен на пренос и одржување на правецот на движење, правилно држење на телото на возачот во кривина на надолнина и нагорнина
3. Возење по улица со интензивен сообраќај, разминување, обиколување, престигнување и давање на знаци за предупредување на другите учесници во сообраќајот со користење на возачки огледала (ретровизори)
4. Постапка на возачот по запирање на возило пред крстосница
5. Движење со возило на крстосница со вкрстосување на патништа од иста важност
6. Движење со возило на крстосница на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување и на пат каде сообраќајот е регулиран со знаци за изречни наредби (задолжително запирање-стоп и крстосување со пат со првенство на минување)
7. Вклучување со возило на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување
8. Движење со возило во крстосница со кружен тек на сообраќај
9. Движење на крстосница на која сообраќајот е посебно регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци (семафор)
10. Начин на постапување при наидување со возило на крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци кога ќе се појави жолт непрекинат светлосен сигнал
11. Движење на крстосница на која сообраќајот е регулиран со знаци кои ги даваат униформирани полициски службеници
12. Дејствија со возило при наидување на возила со право на првенство на минување и на возила под придружба
13. Возење по пат со погуст интензитет на сообраќај, држење правилно растојание од возилото кое се движи напред, минување покрај запрено возило за јавен превоз на патници на автобуско стојалиште, минување покрај пешаци и односоот спрема нив
14. Приближување кон пешачки премин и пропуштање на пешаци кои стапнале или кои стапнуваат на пешачки премин
15. Движење со возило и употреба на звучни и светлосни сигнали кога покрај коловозот се наоѓаат деца, лица со посебни потреби, постари и изнемоштени лица кои не обрнуваат внимание на возилото
16. Возење ноќе надвор од населено место и во населено место со употреба на светла според утврдениот режим и услови на сообраќајот со посебно вежбање на разминување и употреба на светлосни сигнали за предупредување (аблендирање), поминување покрај пешаци и прилагодување на брзината на движење според условите на патот и интензитетот на сообраќајот
17. Возење во населено место и надвор од населено место со вежбање на оние дејствија или вештини за кои кандидатот за возач не е доволно оспособен

За оспособување на кандидати за возачи од „Б“ категорија - 36 наставни часа**А) ПОЧЕТНО ОСПОСОБУВАЊЕ**

1. Запознавање со возилото со кое се врши оспособување со посебен акцент на неговите основни карактеристики
2. Надворешен преглед и контрола на возилото пред тргнување (пневматици, стакла, уреди и сл.)
3. Влегување во возилото, начин на отварање и затварање на вратата на возилото, подесување на положбата на седиштето кон телото на возачот, начин на подесување на возачките огледала, начин на врзување со сигурносен појас и запознавање со контролно-сигналните уреди на инструмент таблата
4. Менување на степени на пренос во место без работа на моторот
5. Стартување на моторот на возилото, тргнување од место, промена од I во II степен на пренос со одржување на правец на движење и запирање со возилото
6. Стартување на моторот на возилото, тргнување од место, промена на степенот на со автоматски менувач со одржување на правец на движење и запирање со возилото. преносот
7. Одржување на правец на движење при менување на степен на пренос од помал во поголем и обратно
8. Возење наназад, одржување на правец на движење на определена должина со користење на возачки огледала (ретровизори) и право паркирање покрај работ на коловозот во определен простор
9. Повторување и поврзување на предходните дејствија со возилото
10. Запирање на возилото право покрај работ на коловозот со движење напред
11. Запирање со возилото на нагорнина, тргнување со возилото со употреба на помошна сопирачка
12. Движење по импровизирани крстосници, свртување налево и надесно на патишта со и без хоризонтална и вертикална сигнализација (се спроведува во рамките на условите што ги дава сообраќајниот автодром(полигон) каде се врши почетното оспособување)
13. Работа со управувачкото тркало на возилото (волан) при промена на правецот на движење на возилото, полукружно свртување без маневрирање на поширок простор и со маневрирање на ограничен простор
14. Движење по импровизирани кривини
15. Запирање и паркирање на возилото кон десниот и левиот раб на коловозот на место определено за паркирање со движење напред односно наназад со употреба на светлосни сигнали

Б) ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПАТ НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО И НА ЈАВЕН ПАТ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Возење по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, промена од помал во поголем степен на пренос и обратно со одржување на правец на движење со возилото, промена на правецот на движењето (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)
2. Возење по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, промена на степен на пренос, со одржување на правец на движење со возилото, промена на правецот на движењето (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)

3. Вozeње по пат надвор од населено место со одржување на безбедно растојание, промена од најмал до најголем степен на пренос со одржување на правец на движење, прилагодување на брзината на движење со возилото во кривина, низ надолнина, по нагорнина, запирање и тргнување на надолнина и нагорнина со употреба на помошна (рачна) и работна сопирачка
4. Вozeње по пат надвор од населено место со изведување на дејствија во сообраќајот:
 - Разминување
 - Обиколување
 - Престигнување
 - Минување покрај запрежни возила и
 - Минување покрај добиток кој се движи по и надвор од коловоз
5. Вozeње низ надолнина, намалување на брзината на движење со преминување од повисок во понизок степен на пренос-моторно сопирање и запирање со возило
6. Вozeње низ надолнина, намалување на брзината на движење и запирање со возилото.
7. Паркирање на нагорнина и надолнина со возило
8. Вozeње наназад со возило
9. Полукружно свртување на возило без или со маневрирање, на површина на која се одвива јавен сообраќај, правилно движење на управувачот за време на изведување на дејствието
10. Вozeње по пат со послаб интензитет на сообраќај и прилагодување на брзината на движење според условите и состојбата на патот
11. Вozeње по улица со послаб интензитет на сообраќај, страна на движење, промена на правец на движење со возило, свртување надесно и налево, промена на сообраќајна лента со користење на возачки огледала (ретровизори)
12. Вozeње по пат преку премин на железничка пруга
13. Движење со возило и употреба на звучни и светлосни сигнали кога покрај коловозот се наоѓаат деца, лица со посебни потреби, постари и изнемоштени лица кои не обрнуваат внимание на возилото
14. Престројување пред крстосница со свртување надесно и налево со користење на светлосно-сигнални уреди и вклучување со возило во соодветна сообраќајна лента од страничен (бочен) пат
15. Приближување кон пешачки премин и пропуштање на пешаци кои стапнале или кои стапнуваат на пешачки премин
16. Свртување со возило на страничен (бочен) пат на чиј влез не постои обележан пешачки премин и пропуштање на пешаци кои веќе стапнале на коловоз
17. Движење со возило на воден коловоз со посебно внимание кон пешаците кои се наоѓаат покрај коловозот
18. Движење покрај возило на јавен превоз на патници запрено на стојалиште, кога лицата влегуваат и излегуваат од возилото или поминуваат преку коловозот
19. Приспособување на брзината на движење на возилото кон својствата и состојбите на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
20. Прилагодување на брзината на движење на возилото според режимот на сообраќај и поставената патна сообраќајна сигнализација
21. Престројување со возило пред крстосница, свртување надесно и налево (правилен лак при свртување), вклучување во соодветна сообраќајна лента од страничен пат со и без хоризонтална и вертикална патна сигнализација

22. Постапка на возачот по запирање на возило пред крстосница
23. Движење со возило на крстосница со вкрстосување на патишта од иста важност
24. Движење со возило на крстосница на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување и на пат каде сообраќајот е регулиран со знаци за изречни наредби (задолжително запирање-стоп и крстосување со пат со првенство на минување)
25. Вклучување со возило на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување
26. Движење со возило во крстосница со кружен тек на сообраќај
27. Движење на крстосница на која сообраќајот е посебно регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци (семафор)
28. Начин на постапување при наидување со возило на крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци кога ќе се појави жолт непрекинат светлосен сигнал
29. Движење на крстосница на која сообраќајот е регулиран со знаци кои ги даваат униформирани полициски службеници
30. Дејствија со возило при наидување на возила со право на првенство на минување и на возила под придружба
31. Движење со возило на пат каде се врши наизменично пропуштање на возила поради изведување работи на патот
32. Возење по улица со интензивен сообраќај и прилагодување на брзината и начинот на движење со возилото според конкретните сообраќајни услови
33. Возење по улица со интензивен сообраќај, разминување, обиколување, престигнување и давање на знаци за предупредување на другите учесници во сообраќајот со користење на возачки огледала (ретровизори)
34. Запирање и паркирање со возило
35. Вклучување со возило во сообраќај на јавен пат (излегување од паркиралиште, двор и друга површина)
36. Возење ноќе надвор од населено место и во населено место со употреба на светла според утврдениот режим и услови на сообраќајот со посебно вежбање на разминување и употреба на светлосни сигнали за предупредување (аблендирање), поминување покрај пешаци и прилагодување на брзината на движење според условите на патот и интензитетот на сообраќајот
37. Возење на пат со интензивен сообраќај во населено место и надвор од населено место, прилагодување на брзината на движење според утврдениот режим на сообраќај според хоризонталната, вертикалната и светлосната сигнализација, според особините и состојбите на патот (воден коловоз или мраз), временски неприлики (магла, дожд, снег), густина на сообраќај и други сообраќајни неприлики
38. Возење во населено место и надвор од населено место со вежбање на оние дејствија или вештини за кои кандидатот за возач не е доволно оспособен.

За оспособување на кандидатите за возачи на моторни возила со мануелен(рачен) менувач не се применуваат наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје А, точката 6
- Поглавје Б, точката 2

За оспособување на кандидатите за возачи на моторни возила со автоматски менувач не се применуваат наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје А, точки 5 и 7
- Поглавје Б, точка 1 и 4

За оспособување на кандидати за возачи од „Ц1“ и „Ц“ категории – 20 наставни часа**А) ПОЧЕТНО ОСПОСОБУВАЊЕ**

1. Запознавање со возилото со кое се врши оспособување со посебен акцент на неговите основни карактеристики
2. Надворешен преглед и контрола на возилото пред тргнување (пневматици, стакла, уреди и сл.)
3. Влегување во возило, подесување на положба на седиштето кон телото на возачот, начин на подесување на огледалата, врзување со сигурносен појас, запознавање со контролно-сигнални уреди на инструмент таблата
4. Менување на степени на пренос во место без работа на моторот
5. Стартување на моторот од возилото, тргнување од место, промена од I во II степен на пренос на движење и запирање со возилото,
6. Одржување на правец на движење при менување на степени на пренос од помал кон поголем пренос и обратно
7. Возење наназад, одржување на правец на движење на определена должина со користење на возачки огледала (ретровизори) и влегување на страничен пат со свртување надесно и налево
8. Запирање со возило на нагорнина, тргнување со возилото и употреба на помошна сопирачка
9. Движење по импровизирани крстосници, свртување налево и надесно на патишта со и без хоризонтална и вертикална сигнализација (се спроведува во рамките на условите што ги дава сообраќајниот полигон (автодром) каде се врши почетното оспособување)
10. Запирање и паркирање со возило покрај десен и лев раб на коловоз на место определено за паркирање со движење напред односно наназад со употреба на пропишани сигнали.

Б) ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПАТ НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО И НА ЈАВЕН ПАТ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО

1. Возење по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, промена од помал во поголем степен на пренос и обратно со одржување на правец на движење со возило, промена на правец на движење (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)
2. Возење по пат надвор од населено место, разминување, обиколување, престигнување и давање знаци за предупредување
3. Возење по пат надвор од населено место со одржување на пропишано растојание, прилагодување на брзината на движење со возилото во кривина, низ надолнина, по нагорнина, запирање и тргнување на надолнина и нагорнина со употреба на помошна (рачна) и работна сопирачка

4. Вozeње низ надолнина, намалување на брзината на движењето со преминување во понизок степен на пренос-моторно сопирање, запирање со возилото
5. Паркирање на нагорнина и надолнина
6. Вozeње наназад на нагорнина
7. Вozeње во населено место на пат со послаб интензитет на сообраќај, страна на движење, промена на правец на движење со возило и користење на возачки огледала (свртување надесно и налево, промена на сообраќајна лента и др.)
8. Приспособување на брзина на движење со возилото кон својствата и состојбите на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, густината на сообраќајот и други сообраќајни услови
9. Полукружно свртување со возило без или со маневрирање, на површина на која се одвива јавен сообраќај
10. Вozeње во населено место на пат со интензивен сообраќај, разминување, обиколување, престигнување и престројување пред крстосница со свртување надесно и налево со користење на возачки огледала (ретровизори)
11. Движење со возило по пат на кој постои обележан пешачки премин и употреба на звучни и светлосни сигнали кога покрај коловозот се наоѓаат деца, лица со посебни потреби, постари и изнемоштени лица кои не обрнуваат внимание на возилото
12. Влегување и излегување со возило од паркиралиште или друга површина на која не се одвива сообраќај на возила
13. Движење со возило на крстосница (регулирана и нерегулирана)
14. Вozeње ноќе во и надвор од населено место на осветлен и неосветлен пат со употреба на светла, приспособување на брзината на движење кон утврдениот режим и услови на сообраќајот со посебно вежбање на разминување и употреба на светлосни сигнали за предупредување (аблендирање) при минување покрај пешаци

За оспособување на кандидати за возачи од „Д1“ и за „Д“ категории-16 наставни часа

Кандидатите за возачи од „Д1“ и „Д“ категории се оспособуваат по содржините на поглавјето за оспособување на кандидати за возачи за „Ц1“ и „Ц“ категории и по следните дополнителни содржини за оспособување на кандидати за возачи:

1. Влегување и излегување од автобуско стојалиште
2. Влегување и излегување од автобуски терминал

Оспособување на кандидати за возачи од „БЕ“, „Ц1Е“, „ЦЕ“, „Д1Е“, „ДЕ“ категории— осум наставни часа

Кандидатите за возачи од горенаведените категории се оспособуваат по содржините за оспособување на кандидати за возачи од „Б“, „Ц1“, „Ц“, „Д1“ и „Д“ категории-поглавје Б кои се карактеристични за управување со група возила, како и по дополнителните содржините за начин и постапка на приклучување и исклучување на:

1. Уред за спојување на влечно и приклучно возило
2. Уред за означување и давање светлосни знаци
3. Уред за пренос на воздух во системот за сопирање на приклучното возило

Прилог бр. 2.1**НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА
ВОЗАЧИ НА ТРАКТОР, МОБИЛНИ МАШИНИ, МОТОКУЛТИВАТОР, ВЕЛОСИПЕД
СО ПОМОШЕН МОТОР, МОПЕД И ЛЕСНИ ЧЕТИРИЦИКЛИ****I. ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ****1. ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА****А) ПРАВИЛА НА СООБРАЌАЈОТ - седум наставни часа**

- 1. Општи одредби за поведението на учесниците во сообраќајот на патиштата**
- 2. Дејствија со возилото во сообраќајот**
 - Утврдување на условите за изведување дејствија со возило во сообраќајот
 - Вклучување на возило во сообраќајот и
 - Промена на начинот и правецот на движење со возило
- 3. Движење на возило по пат**
 - Страна на движење
 - Движење на возило на пат со повеќе сообраќајни ленти
 - Свртување надесно или налево
 - Полукружно свртување и
 - Движење наназад
- 4. Брзина на движењето**
 - Проценување на сообраќајните услови на патот и прилагодување на брзината на движење на возилото и
 - Ограничување на брзината на движењето со возило
- 5. Свртување**
- 6. Првенство на минување**
 - При свртување на лево
 - Во однос на возила што се движат по шини
 - На пат кој што е означен со сообраќаен знак како пат со првенство на минување
 - При пресекување на велосипедска патека или велосипедска лента и
 - На крстосница
- 7. Сообраќај на крстосница**
 - Поим и поделба на крстосниците
 - Прилагодување на брзината на движење на возилото
 - Навремено престојување заради свртување налево или надесно и
 - Постапување според светлосните сообраќајни знаци и знаците што ги даваат униформираните полициски службеници во сообраќајот
- 8. Разминување**
- 9. Наизменично пропуштање на возила**
- 10. Престигнување и обиколување**
 - Општи правила за престигнување и обиколување и
 - Начин на изведување на престигнување и обиколување на возила, пречки и други објекти на патот

11. Употреба на звучни и светлосни знаци за предупредување
12. Запирање и паркирање
 - Начин и услови за запирање и паркирање
 - Забрана за запирање и паркирање
13. Влечење на возило
14. Употреба на светлата во сообраќајот
 - Употреба на светла ноќе
 - Употреба на светла дење и во услови на намалена видливост и
 - Адаптирање на видот при нееднаква или нагла промена на осветленост на патот
15. Растојание помеѓу возилата
16. Сообраќај на велосипеди, трицикли и четирицикли, велосипед со помошен мотор и мопеди, мобилни машини, мотокултиватори и запрежни возила
17. Движење на пешаци по патот
 - Правила за движење на пешаците
 - Односот на возачите спрема пешаците и
 - Пресекување на колона пешаци
18. Сообраќај на премин на пат преку железничка пруга
19. Сообраќај на возила под придружба, возила со право на првенство на минување и односот на возачите спрема нив
20. Превоз на товар во приклучно возило што го влече трактор и мотокултиватор
 - Сместување и означување на товар
21. Превоз на лица со возило
22. Превоз на лица во приклучно возило и со возило што го влече трактор и мотокултиватор
23. Управување со возило ноќе и под неповолни временски услови (висока и ниска температура, намалена видливост, во услови на дожд, снег, голомразица, ветар, магла, свлечишта, одрони на камења и сл.)

Б) СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ И ЗНАЦИ ШТО ГИ ДАВААТ УНИФОРМИРАНИ ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ – два наставни часа

1. Поим, улога и значење на сообраќајните знаци за безбедно и уредно одвивање на сообраќајот на патиштата
2. Поделба на сообраќајните знаци (вид, форма, боја, значење и поставување)
3. Знаци за опасност (форма, боја и значење)
4. Знаци за изречни наредби (група, форма, боја и значење)
5. Знаци за известување (форма, боја и значење)
6. Дополнителни табли
7. Светлосни сообраќајни знаци и светлосни ознаки
8. Ознаки на коловозот (видови и значење)
9. Обележување на премин на пат преку железничка пруга
10. Знаци што ги даваат униформирани полициски службеници при вршење контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата (видот, начинот на давање и нивното значење)
11. Знаци што ги даваат возилата со право на првенство на минување и возила под придружба

В) ОПАСНОСТИ И ПОСЛЕДИЦИ КОИ НАСТАНУВААТ ПОРАДИ НЕПРОПИСНО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ДЕЈСТВИЈА ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА - два наставни часа

1. Неприлагодена брзина на движење на возилото спрема особините и состојбата на патот, видливоста, атмосферските прилики, состојбата на возилото и товарот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
2. Погрешна проценка на брзината на движењето и оддалеченоста на возилата што се движат од спротивна или во иста насока пред или зад возилото
3. Движење со возило со недозволена брзина во населено место и надвор од населено место и нагло зголемување и намалување на брзината на движење на возилото
4. Непочитување на прописите за страната на движењето со возилото
5. Непочитување на правилата за првенство на минување на крстосница или погрешна проценка на сообраќајната ситуација за примена на правилата за првенство на минување на крстосница
6. Престигнување и обиколување на пат каде што нема доволен простор за безбедно и уредно престигнување и обиколување (колона на возила, работи на патот и сл.)
7. Престигнување на возило кое се доближува на пешачки премин или застанало пред пешачки премин заради пропуштање на пешаци
8. Запирање и паркирање на возило на коловоз во кривина и во близина на преслап каде прегледноста е недоволна или запирање на коловоз ноќе и без соодветно обележување и обезбедување
9. Непочитување на сообраќајни знаци
10. Непрописна употреба на светла

Г) ОСНОВИ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА УРЕДИТЕ НА ВОЗИЛАТА НА МОТОРЕН ПОГОН, ЗНАЧАЈНИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА-еден наставен час

Кандидатите за возачи на моторни возила од национална „Ф“ категорија не се оспособуваат по наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје А, точка 16 и 21

Кандидатите за возачи на велосипед со помошен мотор и мопед не се оспособуваат по наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје А, точка 3 алинеја 5, точка 12, 13, 20 и 22

- Поглавје В, точка 8

II. ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

За оспособување на кандидати за возачи на трактори - 12 наставни часа

А) ПОЧЕТНО ОСПОСОБУВАЊЕ

1. Запознавање со возилото со кое се врши оспособување со посебен акцент на неговите основни карактеристики

2. Надворешен преглед и контрола на возилото пред тргнување (пневматици, стакла, уреди и сл.)
3. Влегување во возилото, начин на отварање и затварање на вратата на возилото, подесување на положбата на седиштето кон телото на возачот, начин на подесување на возачките огледала, начин на врзување со сигурносен појас и запознавање со контролно-сигналните уреди на инструмент таблата
4. Менување на степени на пренос во место без работа на моторот
5. Стартување на моторот на возилото, тргнување од место, промена од I во II степен на пренос со одржување на правец на движење и запирање со возилото
6. Одржување на правец на движење при менување на степен на пренос од помал во поголем и обратно
7. Воzeње наназад, одржување на правец на движење на определена должина со користење на возачки огледала (ретровизори) и право паркирање покрај работ на коловозот во определен простор
8. Запирање на возилото право покрај работ на коловозот со движење напред
9. Запирање со возилото на нагорнина, тргнување со возилото со употреба на помошна сопирачка
10. Движење по импровизирани крстосници, свртување налево и надесно на патишта со и без хоризонтална и вертикална сигнализација (се спроведува во рамките на условите што ги дава сообраќаен полигон (автодром) каде се врши почетното оспособување
11. Работа со управувачкото тркало на возилото (волан) при промена на правецот на движење на возилото, полукружно свртување без маневрирање на поширок простор и со маневрирање на ограничен простор
12. Движење по импровизирани кривини
13. Запирање и паркирање на возилото кон десниот и левиот раб на коловозот на место определено за паркирање со движење напред односно наназад со употреба на светлосни сигнали

**Б) ОСПОСОБУВАЊЕ НА ЈАВЕН ПАТ НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО И НА
ЈАВЕН ПАТ ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО**

1. Воzeње по пат со послаб интензитет на сообраќај, вклучување во сообраќај, страна на движење, промена од помал во поголем степен на пренос и обратно со одржување на правец на движење со возилото, промена на правецот на движењето (менување на сообраќајна лента, свртување надесно и налево)
2. Воzeње по пат надвор од населено место со одржување на безбедно растојание, промена од најмал до најголем степен на пренос со одржување на правец на движење, прилагодување на брзината на движење на возилото во кривина, низ надолнина, по нагорнина, запирање и тргнување на надолнина и нагорнина со употреба на помошна (рачна) и работна сопирачка
3. Воzeње по пат надвор од населено место со изведување на дејствија во сообраќајот
 - Разминување
 - Обиколување
 - Престигнување
 - Минување покрај запрежни возила и
 - Минување покрај добиток кој се движи по и надвор од коловоз

4. Воzeње низ надолнина, намалување на брзината на движење со преминување од повисок во понизок степен на пренос-моторно сопирање и запирање со возилото
5. Паркирање на нагорнина и надолнина со возило
6. Воzeње наназад со возило
7. Полукружно свртување на возило без или со маневрирање, на површина на која се одвива јавен сообраќај, правилно движење на управувачот за време на изведување на дејствието
8. Воzeње по пат со послаб интензитет на сообраќај и прилагодување на брзината на движење според условите и состојбата на патот
9. Воzeње по улица со послаб интензитет на сообраќај, страна на движење, промена на правец на движење со возило, свртување надесно и налево, промена на сообраќајна лента со користење на возачки огледала (ретровизори)
10. Воzeње по пат преку премин на железничка пруга
11. Движење со возило и употреба на звучни и светлосни сигнали кога покрај коловозот се наоѓаат деца, лица со посебни потреби, постари и изнемоштени лица кои не обрнуваат внимание на возилото
12. Престројување пред крстосница со свртување надесно и налево со користење на светлосно-сигнални уреди и вклучување со возило во соодветна сообраќајна лента од страничен (бочен) пат
13. Приближување кон пешачки премин и пропуштање на пешаци кои стапнале или кои стапнуваат на пешачки премин
14. Свртување со возило на страничен (бочен) пат на чиј влез не постои обележан пешачки премин и пропуштање на пешаци кои веќе стапнале на коловоз
15. Движење со возило на воден коловоз со посебно внимание кон пешаците кои се наоѓаат покрај коловозот
16. Движење покрај возило на јавен превоз на патници запрено на стојалиште, кога лицата влегуваат и излегуваат од возилото или поминуваат преку коловозот
17. Приспособување на брзината на движење на возилото кон својствата и состојбите на патот, видливоста, прегледноста, атмосферските услови, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови
18. Прилагодување на брзината на движење на возилото според режимот на сообраќај и поставената патна сообраќајна сигнализација
19. Престројување со возило пред крстосница, свртување надесно и налево (правилен лак при свртување), вклучување во соодветна сообраќајна лента од страничен пат со и без хоризонтална и вертикална патна сигнализација
20. Постапка на возачот по запирање на возило пред крстосница
21. Движење со возило на крстосница со вкрстосување на патишта од иста важност
22. Движење со возило на крстосница на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување и на пат каде сообраќајот е регулиран со знаци за изречни наредби (задолжително запирање-стоп и крстосување со пат со првенство на минување)
23. Вклучување со возило на пат кој со сообраќаен знак е означен како пат со првенство на минување
24. Движење со возило во крстосница со кружен тек на сообраќај

25. Движење на крстосница на која сообраќајот е посебно регулиран со уреди за давање светлосни сообраќајни знаци (семафор)
26. Начин на постапување при наидување со возило на крстосница на која сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци кога ќе се појави жолт непрекинат светлосен сигнал
27. Движење на крстосница на која сообраќајот е регулиран со знаци кои ги даваат униформирани полициски службеници
28. Дејствија со возило при наидување на возила со право на првенство на минување и на возила под придружба
29. Движење со возило на пат каде се врши наизменично пропуштање на возила поради изведување работи на патот
30. Возење по улица со интензивен сообраќај и прилагодување на брзината и начинот на движење со возилото според конкретните сообраќајни услови
31. Возење по улица со интензивен сообраќај, разминување, обиколување, престигнување и давање на знаци за предупредување на другите учесници во сообраќајот со користење на возачки огледала (ретровизори)
32. Запирање и паркирање со возило
33. Вклучување со возило во сообраќај на јавен пат (излегување од паркиралиште, двор и друга површина)
34. Возење ноќе надвор од населено место и во населено место со употреба на светла според утврдениот режим и услови на сообраќајот со посебно вежбање на разминување и употреба на светлосни сигнали за предупредување (аблендирање), поминување покрај пешаци и прилагодување на брзината на движење според условите на патот и интензитетот на сообраќајот
35. Возење на пат со интензивен сообраќај во населено место и надвор од населено место, прилагодување на брзината на движење според утврдениот режим на сообраќај според хоризонталната, вертикалната и светлосната сигнализација, според особините и состојбите на патот (воден коловоз или мраз), временски неприлики (магла, дожд, снег), густина на сообраќај и други сообраќајни неприлики
36. Возење во населено место и надвор од населено место со вежбање на оние дејствија или вештини за кои кандидатот за возач не е доволно оспособен.

Кандидатите за возачи на велосипед со помошен мотор и мопед не се оспособуваат по наставните содржини опфатени во оваа програма и тоа:

- Поглавје А, точка 3, 7, 10 и 14
- Поглавје Б, точка 2(употреба на помошна сопирачка), точка 4, 5, 6 и 32

Матична книга за евидентирање на кандидати за возачи

[illegible]

Прилог бр. 3.1

Евиденција за дополнително оспособување на кандидатите за возачи

[illegible]

Прилог бр. 3.3

Назив на правното лице	Мат. бр. _____ / _____
Возач инструктор	_____ бр. _____
Возач инструктор	_____ бр. _____

КАРТОН**ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТ
ЗА ВОЗАЧ ОД ПРАКТИЧЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА**

КАТЕГОРИЈА " _____ "

Име и презиме _____

Роден - а _____ во _____

Адреса _____

Контакт телефон _____

Лекарско уверение бр. _____ од _____ год.

Возило; тип _____

марка _____

регистарски ознаки _____

сопственост _____

Стручен раководител

Датум _____ 20 _____ год. М.П. _____

[illegible]

Број на наставните часови по практичниот дел од програмата за
оспособување на кандидати за моторни возила и трактори
изнесува за:

“A1” категорија	16 наставни часа
“A2” категорија	16 наставни часа
“A” категорија	16 наставни часа
“B” категорија	36 наставни часа
“BE” категорија	8 наставни часа
“C1” категорија	20 наставни часа
“C1E” категорија	8 наставни часа
“C” категорија	20 наставни часа
“CE” категорија	8 наставни часа
“D1” категорија	16 наставни часа
“D1E” категорија	8 наставни часа
“D” категорија	16 наставни часа
“DE” категорија	8 наставни часа
“F” категорија	12 наставни часа

има категорија “C1” се оспособува за “C” 4 наставни часа
има категорија “C1E” се оспособува за “CE”..... 4 наставни часа
има категорија “D1” се оспособува за “D” 4 наставни часа
има категорија “D1E” се оспособува за “DE” ... 4 наставни часа
има категорија “F” се оспособува за “B” 24 наставни часа

Прилог бр. 3.4

Назив на правното лице

Мат. бр. _____ / _____

Возач инструктор _____ бр. _____

Возач инструктор _____ бр. _____

КАРТОН ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТ

ЗА ВОЗАЧ ОД ПРАКТИЧЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА

КАТЕГОРИЈА " _____ "

Име и презиме _____

Роден - а _____ во _____

Адреса _____

Контакт телефон _____

Лекарско уверение бр. _____ од. _____ год.

Возило; тип _____

марка _____

регистарски ознаки _____
сопственост _____

Стручен раководител

Датум _____ 20 _____ год. М.П. _____

[illegible]

[illegible]

Мислење на инструкторот: Кандидатот за возач со извозени _____ н/ч

- Е подготвен за испит;

- **НЕ Е** подготвен за испит и потребно е дополнително оспособување од

поглавјето _____ точките _____;

Потпис на возачот - инструктор:

ЗАБЕЛЕШКИ ЗА КАНДИДАТОТ ЗА ВОЗАЧ

[illegible]

Број на наставните часови по практичниот дел од програмата за
оспособување на кандидати за моторни возила и трактори
изнесува за:

"A1" категорија	16 наставни часа
"A2" категорија	16 наставни часа
"A" категорија	16 наставни часа
"Б" категорија	36 наставни часа
"БЕ" категорија	8 наставни часа
"Ц1" категорија	20 наставни часа
"Ц1Е" категорија	8 наставни часа
"Ц" категорија	20 наставни часа
"ЦЕ" категорија	8 наставни часа
"Д1" категорија	16 наставни часа
"Д1Е" категорија	8 наставни часа
"Д" категорија	16 наставни часа
"ДЕ" категорија	8 наставни часа
"Ф" категорија	12 наставни часа

има категорија "Ц1" се оспособува за "Ц" 4 наставни часа
има категорија "Ц1Е" се оспособува за "ЦЕ" 4 наставни часа
има категорија "Д1" се оспособува за "Д" 4 наставни часа
има категорија "Д1Е" се оспособува за "ДЕ" ... 4 наставни часа
има категорија "Ф" се оспособува за "Б" 24 наставни часа

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

486.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за начинот на вршење на надзор над законитоста на работењето на нотарот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/16, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА РАБОТЕЊЕТО НА НОТАРОТ

Во членот 9 наместо бројот „9“ треба да стои бројот „8“.

Во членот 10 наместо бројот „10“ треба да стои бројот „9“.

Во членот 11 наместо бројот „11“ треба да стои бројот „10“.

Во членот 12 наместо бројот „12“ треба да стои бројот „11“.

Во членот 13 наместо бројот „13“ треба да стои бројот „12“.

Бр. 01-959/1
6 март 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Цафери с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

487.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Грција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/17 и 19/17), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“- Флорина/Florina и”.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-187/4
3 март 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

488.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/17), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

“- Суфолк Каунти/Suffolk County”.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-847/1
3 март 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

489.

Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16, 27/16, 120/16 и 132/16) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатената плата по вработен во Република Македонија бр.4.1.17.14 од 22.2.2017 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ги утврдува и објавува

ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2016 ГОДИНА, ЗА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2017 ГОДИНА

1. Платите остварени од 1970 до 2016 година што се земаат за утврдување на пензиската основа се пресметуваат според просечната плата на вработените во Републиката од 2016 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите на сите вработени во Републиката, и тоа:

Година	Просечна плата	Коефициенти
1970	0.00	19,667,253.5211
1971	0.00	16,355,783.3089
1972	0.00	13,748,923.0769
1973	0.00	11,934,829.0598
1974	0.00	9,309,166.6667
1975	0.00	7,415,200.7965
1976	0.00	6,504,221.2518
1977	0.00	5,466,601.4191
1978	0.00	4,557,731.5381
1979	0.01	3,868,744.5887
1980	0.01	3,216,990.6407
1981	0.01	2,533,968.4700
1982	0.01	1,984,368.0611
1983	0.01	1,587,240.6934
1984	0.02	1,143,281.1381
1985	0.03	680,722.7080
1986	0.07	334,811.9287
1987	0.13	166,834.6812
1988	0.36	62,108.3825
1989	6.42	3,480.0623
1990	38.54	579.7094
1991	77.85	286.9878
1992	764.00	29.2435
1993	4,854.00	4.6028
1994	9,009.00	2.4800
1995	9,373.00	2.3837
1996	9,445.00	2.3655
1997	9,469.00	2.3595
1998	9,623.00	2.3217
1999	9,754.00	2.2905
2000	9,942.00	2.2472
2001	10,552.00	2.1173
2002	11,279.00	1.9808
2003	11,824.00	1.8895
2004	12,293.00	1.8175
2005	12,597.00	1.7736
2006	13,517.00	1.6529
2007	14,584.00	1.5320
2008	16,096.00	1.3880
2009	19,957.00	1.1195
2010	20,553.00	1.0870
2011	20,847.00	1.0717
2012	20,902.00	1.0689
2013	21,145.00	1.0566
2014	21,394.00	1.0443
2015	21,906.00	1.0199
2016	22,342.00	1.0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка 1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент 1,0473 (4,7285)

Бр. 02-1159/2
6 март 2017 година
Скопје

В. д. Директор,
Шаип Зенели, с.р.

490.

Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16, 27/16, 120/16 и 132/16) и Соопштението на Државниот завод за статистика за исплатена просечна бруто плата по вработен во Република Македонија број 4.1.17.14 од 22.2.2016 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ја утврдува и објавува

ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2017 ГОДИНА

1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според стручната подготовка изнесува:

- за висока стручна подготовка20.917,00 денари
- за виша стручна подготовка или подготовка за висококвалификуван работник17.452,00 денари
- за средна стручна подготовка или подготовка за квалификуван работник15.835,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван работник односно нижа стручна подготовка13.973,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна подготовка13.467,00 денари

2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2016 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право на пензија остваруваат во 2017 година.

Бр. 02-1159/3
6 март 2017 година
Скопје

В. д. Директор,
Шаип Зенели, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

491.

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), директорот на Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ОБЈАВА

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-февруари 2017, во однос на просечните цени на мало во 2016 година, изнесува 1.0%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

492.

Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана на 30.1.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

Член 1

Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/10, 95/13, 164/14, 181/14, 187/16 и 205/16), во Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република Македонија“, која е составен дел на оваа одлука, по точката под реден број 41 се додава нова точка под реден број 42, која гласи:

42.	НОТАРСКА ОБЈАВА ЗА ЈАВНА ДОСТАВА НА ПИСМЕНО (за објавена една страна во весникот)	806	2.500,00
-----	--	-----	----------

Точката под реден број 42, станува точка под реден број 43.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-467/1
30 јануари 2017 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Лазо Трпков, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

